



Конгрес на Македонско Стоматолошко Друштво
со меѓународно учество (МСД)



**СТОМАТОЛОГИЈАТА ПРЕД ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ:
МОЖНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА**

**15-18^{ти} Септември 2022,
Охрид,
Хотели Метропол,
Република Северна Македонија**

акредитиран од Стоматолошката Комора на Македонија
со 18 бода за активно и 14 бода за пасивно учество

Проф. д-р Габриела Курчиева Чучкова

Претседател на Македонско Стоматолошко Друштво



Обраќање на претседателот



Почитувани колеги,

Ми претставува голема чест и задоволство да ве поканам да ни се придружите на 9^{ти}от Конгрес на Македонското стоматолошко друштво со меѓународно учество, кој ќе се одржи од 15^{ти} до 18^{ти} септември 2022 година во Охрид, Хотел Метропол – Метропол Лејк Ресорт.

Конгресот претставува извонредна можност за стручно надоградување и дружење на колегите од сите стоматолошки специјалности, специјализанти и студенти на постдипломски студии, со внимателно одбрана програма и предавачи кои ќе ги споделат своето искуство и сознанија од нивната професионална и научна работа.

Во текот на четирите дена на Конгресот ќе проследите презентации поврзани со темата на конгресот „Стоматологијата пред предизвиците на новото време: можности и ограничувања“. Во нив, веруваме, ќе најдете одговори на многу ваши прашања и дилеми со кои се соочувате во секојдневната клиничка пракса, но и од научен аспект, ќе ги осознаете достигнувањата во нашата професија.

Научниот и Организациониот одбор подготвија актуелна и интересна научна програма, вклучувајќи и различни интердисциплинарни теми кои ќе бидат презентирани од еминентни предавачи од Турција, Словенија, САД, Бугарија, Хрватска, Србија, Грција, Холандија, Романија и Северна Македонија. Поканетите предавачи се докажани експерти во својата област и се надеваме дека на тој начин ќе постигнеме врвно научно ниво на Конгресот.

Истовремено, покрај конгресните научни активности, ќе биде изложен широк асортиман на стоматолошки производи, а ќе бидат презентирани и најновите технолошки достигнувања во стоматологијата.

Покрај научната, подготвиме програма која вклучува културни и рекреативни активности кои очекуваме дека ќе го направат вашиот престој во Охрид навистина незаборавен!

Ве покануваме и очекуваме во Охрид!

Со почит,

Проф. д-р Габриела Курчиева Чучкова
Претседател на Македонско стоматолошко друштво



Рана котизација до 15 јуни 2022

- 📍 - Членови на МСД - **2500,00 ден.**
- 📍 - Учесници кои не се членови на МСД - **3500,00 ден.**

Касна котизација до 1 септември 2022

- 📍 - Членови на МСД - **3500,00 ден.**
- 📍 - Учесници кои не се членови на МСД - **4500,00 ден.**

Примач: Македонско стоматолошко друштво
Ж. сметка: **300000001914234** - Комерцијална банка АД Скопје
Назнака: за Конгрес 2022

Во цел на дознка име, презиме, број на лиценца и меил.

Задолжителна регистрација на www.msd.org.mk во делот пријава за конгрес

Т Е М И

- 📍 **Дигитална стоматологија**
- 📍 **Менаџмент на пациенти со синдромски заболувања**
- 📍 **Менаџмент на пациенти со расцепи – ортодонтско-хируршки третман**
- 📍 **Третман на пациенти со опструктивна апнеа**
- 📍 **Орто-перио третман**
- 📍 **Имплантологија**
- 📍 **Ортодонција**
- 📍 **Протетска рехабилитација**
- 📍 **Стоматологија во детска возраст**
- 📍 **Реставротивна/ Естетска стоматологија**
- 📍 **Ендодонција**
- 📍 **Орална патологија**
- 📍 **Орална и максило-фацијална хирургија**
- 📍 **Менаџмент на пациенти со дисфункција на темпоромандибуларниот зглоб**
- 📍 **Дентални материјали**
- 📍 **Стоматолошка етика и деонтологија**
- 📍 **Слободни теми**

ВАЖНА НАПОМЕНА:

КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИТЕ Е 30 ти МАЈ, 2022 ГОДИНА